

Употреба на голема буква



Во дадените реченици направени се грешки при употреба на голема и мала буква. Пронајди ги грешките и напиши ги правилно речениците!

Јас се викам Петар михајловски и живеам во крива Паланка.

На неколку километри од битола се наоѓа баба Планина.

Во моето одделение има македонци, роми и срби, но сите сме тетовчани.

Блиску до брегот на охридското езеро се наоѓаше ивановата куќа.

По повод осми Септември, роденденот на нашата татковина, детскиот Хор „лале“ настапи во Домот на култура „иљо Антески-смок“.

во библиотеката „кочо Рацин“ ги позајмив книгите „мери Попинс“ и „Гоце делчев“ и еден Број од Списанието „развигор“.

Мими ми рече: „јас би сакала да бидам космонаут и да ги истражувам планетите плутон и венера“.

Почитуван директоре, ве покануваме на нашата приредба за празникот божиќ.